



Министерство за Финансии - Биро за јавни набавки

Палата "23 Октомври", ул. Даме Груев бр.12
1000 Скопје, Република Македонија
Телефон: 02/3255-689
<http://bjn.gov.mk>

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР ЗА ЈАВНА НАБАВКА

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1)Податоци за договорниот орган

I.1.1)Назив на договорниот орган:**Министерство за образование и наука**

I.1.2)Адреса:**ул. „Св. Кирил Методиј“ бр.54**

I.1.3)Град и поштенски код:**Скопје 1000**

I.1.4)Интернет адреса:**www.mon.gov.mk**

I.1.5)Лице за контакт:**Александра Трајковска** Адреса на е-пошта:**aleksandra.trajkovska@mon.gov.mk**

Телефон/Факс:**02 3222 038/023118414**

I.2)Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:

Државни органи - Образование

ДЕЛ II:ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1)Предмет на договорот за јавна набавка:

непредвидени работи кои не се опфатени со предмерот кон основниот договор за изградба на факултет за информатички науки и компјутерско инженерство при УКИМ

II.2) Вид на договорот за јавна набавка: **Работи - Изведување**

Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите:

II.3) Дали договорот е од опфатените дејности (секторски договор):

II.4) Дали постапката ќе ја спроведе Централно тело: **Не**

II.5) Групна набавка: **Не**

II.6) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

II.7) Референтна номенклатура за доделување на договор за јавна набавка (ОПЈН):

II.8) Дали предметот на набавката е делив: **Не**

II.9) Рамковна спогодба: **Не**

II.10) Времетраење на договорот:

30 денови

ДЕЛ III: ПОСТАПКА

III.1) Вид на постапка: **Постапка со преговарање без претходно објавување на оглас**

Оправданост за изборот на постапката со преговарање без претходно објавување:
за набавка на непредвидени работи

III.2) Меѓународна објава: **Не**

III.3) Критериум за доделување на договор за јавна набавка: **Најниска цена**

III.4) Дали постапката за доделување на договор за јавна набавка била реализирана со користење на електронски средства? **Не**

III.5) Дали била користена електронска аукција? **Не**

ДЕЛ IV: СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОР ИЛИ РАМКОВНА СПОГОДБА

IV.1) Услови под кои е склучен договорот или рамковната спогодба

IV.1.1) Датум на склучување на договор или рамковна спогодба: **07.04.2016**

IV.1.2) Број на добиени понуди: **1**

Највисока добиена понуда: **2378451,00 ден.** Најниска добиена понуда: **2378451,00 ден.**

IV.2) Информации за носителот на набавката со кој е склучен договорот

Име на носителот на набавката: **Градежно трговско друштво БЕТОН-ШТИП акционерско друштво Штип**

Адреса на носителот на набавката: **Ванчо Прке 119**

Град или населено место: **Штип** Држава: **Македонија**

IV.3) Информации за вредноста на договорот

IV.3.1) Проценета вредност на договорот или рамковната спогодба: **2832000,00 ден.**

IV.3.2) Вредност на склучениот договор со вклучен ДДВ : **2806572 ден.**

IV.5) Датум на доставување до Биро за јавни набавки: **11.04.2016**